



СЛУЖБЕ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Službeni vjesnik SR
Makedonije

9100: Skopje
fah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазици. — Огласи според тарифата. — Жиро-сметка кај Службата на општествено книговодство 66802 603-1125

Четврток, 31 јануари 1974

БЕЛГРАД

БРОЈ 5

ГОД. XXX

Цена на овој број е 16 динари. — Претплата за 1974 година изнесува 350 динари. — Редакција: Улица Јована Ристиќа бр. 1. Пошта факс 226. — Телефони: централа 650-135; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; Телекс 11756.

89.

Врз основа на член 19 од Законот за книговодството на организациите на здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 48/68, 56/69 и 71/72), сојузниот секретар за финансии пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИ КОНТА ВО ОСНОВНИОТ КОНТЕН ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИЈЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Член 1

Во Правилникот за содржината на одделни контакти во Основниот контент план за организациите на здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/73) во член 32 став 2 на крајот се додаваат запирка и зборовите: „како и износот на амортизацијата пресметан според член 4 на Законот за доходот“.

Во став 3 по зборовите: „минималните стапки“ запирката и зборовите: „како и износот на амортизацијата пресметан според член 4 на Законот за доходот“ се бришат.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува и на завршните сметки за 1973 година.

Бр. 1-165

23 јануари 1974 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Јанко Смоле, с. р.

90.

Врз основа на точка 2 од Одлуката за мерките и начинот за утврдување посебна давачка при увозот на одделни земјоделски и прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/68, 27/68 и 30/69), во спогодба со сојузниот секретар за надворешна трговија и со сојузниот секретар за земјоделство, сојузниот секретар за пазар и цени издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА ПРИ УВОЗОТ НА ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ

1. Во Наредбата за височината на посебната давачка при увозот на одделни земјоделски и прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/73, 27/73, 47/73 и 52/73) во точка 1 одредбата под 12 се брише.

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 17-57/1

23 јануари 1974 година
Белград

Сојузен секретар
за пазар и цени,
Никола Стојановиќ, с. р.

91.

Врз основа на член 72 од Законот за печатот и за другите видови информации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/60 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „KLEINE ZEITUNG“

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на весникот „Kleine Zeitung“, број 292 од 20 декември 1973 година, кој излегува на германски јазик во Грац, Австрија.

Бр. 650-1-2/83

14 јануари 1974 година
Белград

Сојузен секретар
за внатрешни работи,
Лука Бановиќ, с. р.

92.

Врз основа на член 72 од Законот за печатот и за другите видови информации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/60 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „KLEINE ZEITUNG“

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на весникот „Kleine Zeitung“, број 295 од 23 декември 1973 година, кој излегува на германски јазик во Грац, Австрија.

Бр. 650-1-2/84

14 јануари 1974 година
Белград

Сојузен секретар
за внатрешни работи,
Лука Бановиќ, с. р.

93.

Врз основа на член 72 од Законот за печатот и за другите видови информации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/60 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG“**

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на весникот „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, број 301 од 28 декември 1973 година, кој излегува на германски јазик во Франкфурт, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/124
14 јануари 1974 година
Белград

Сојузен секретар
за внатрешни работи,
Лука Бановиќ, с. р.

94.

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА СИЛИКАТИ**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Испитување на технички натриум и калиум-силикат:

— Подготвување раствор на силикати потешко растворливи во врела вода и одредување на содржината на материите нерастворливи во вода — JUS H.B.8.310

— Одредување на динамички вискозитет — — — — — JUS H.B.8.311

— Одредување на содржината на силициумдиоксид. Титриметриска метода — — — — — JUS H.B.8.312

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 април 1974 година.

Бр. 22-6599
26 декември 1973 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

95.

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ГРОМОБРАНИ**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Електротехнички графички симболи:

— Симболи во планови на громобранските инсталации — — — JUS N.A.3.805

— Громобрани. Механичка заштита — — — — — JUS N.B.4.913

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 април 1974 година.

Бр. 16-6600
26 декември 1973 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

96.

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ШИНСКИ ВОЗИЛА**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Шински возила:

— Повец на возењето во графички прикази — — — — — JUS P.A.2.042

— Означување на делови според положбата на возилото — — — JUS P.A.2.043

Железнички патнички и моторни коли.

Премерување на нови основи и сапдаци — — — — — JUS P.H.0.001

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 април 1974 година.

Бр. 21-6598/1
26 декември 1973 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

97.

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ИЗОЛАТОРИ ЗА НАДЗЕМНИ ВОДОВИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Изолатори за надземни водови:	
— Толчник Т 20. Главни мерки	JUS N.F1.570
— Двоен толчник DT 20. Главни мерки	JUS N.F1.571
— Гранични мерила за височина и пречник на вратот на толчникот Т 20	JUS N.F1.573
— Гранични мерила за пречник на главата на толчникот Т 20	JUS N.F1.574
— Гранично мерило за проверка на квачењето на зглобот на толчник-гнездо од 20 mm	JUS N.F1.575
— Гнездо G 20. Главни мерки	JUS N.F1.576
— Гранични мерила за гнездо G 20	JUS N.F1.577
— Особини на зглобот на толчник-гнездо од 20 mm	JUS N.F1.578

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 април 1974 година.

Бр. 16-6602
26 декември 1973 година
Белград

Директор
на Југословенскиот
завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

98.

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ФОТОГРАФИЈАТА И КИНЕМАТОГРАФИЈАТА

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Фотографија. Основни термини и дефиниции. I листа — — — — — JUS Z.E0.031

Кинематографија. Терминологија на шест јазици. I листа — — — — — JUS Z.E0.050

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се преминуваат од 1 април 1974 година.

Бр. 22-6597
26 декември 1973 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

99.

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА РАСТИТЕЛНИ ПРОИЗВОДИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува југословенскиот стандард:

Пивски јачмен — — — — — JUS E.B1.230

2. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 април 1974 година.

Бр. 07-6595/1
26 декември 1973 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

100.

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ОПРЕМАТА НА ЕНЕРГЕТСКИТЕ ТРАНСФОРМАТОРИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Енергетски трансформатори:

- Гасни релеј — — — — — JUS N.H1.050
- Натписна плочка — — — — — JUS N.H1.051
- Сушилник на воздух — — — — — JUS N.H1.052

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 април 1974 година.

Бр. 16-6601
26 декември 1973 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

101.

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕ ОД ОВОШЈЕ И ЗЕЛЕНЧУК

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Методи за испитување на производите од овошје и зеленчук:

- Одредување на вкупните суви материји — — — — — JUS E.H8.010
- Одредување на сувата материја (рефрактометриска метода) — — — — — JUS E.H8.011
- Одредување на PH — — — — — JUS E.H8.012
- Метода на одредувањето на минерални нечистотии — — — — — JUS E.H8.013
- Метода на одредувањето на испел нерастворлив во хлороводородна киселина — — — — — JUS E.H8.014
- Одредување на вкупната киселост — — — — — JUS E.H8.015
- Одредување на директно редукувачки и на вкупните шеќери — — — — — JUS E.H8.016

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 април 1974 година.

Бр. 07-6593
26 декември 1973 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

102.

Врз основа на член 4 став 1, член 25 став 4 и член 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПРИМАРНИ КЕЛИИ И БАТЕРИИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Примарни келии и батерии:

- Општи технички услови — — — — — JUS N.J2.030
- Приклучоци — — — — — JUS N.J2.033
- Преглед — — — — — JUS N.J2.035
- Батерија R1 — — — — — JUS N.J2.045
- Батерија R6 — — — — — JUS N.J2.048
- Батерија R14 — — — — — JUS N.J2.051
- Батерија R20 — — — — — JUS N.J2.055
- Батерија R40 — — — — — JUS N.J2.060
- Батерија 2R10 — — — — — JUS N.J2.070
- Батерија 3R12 — — — — — JUS N.J2.073
- Батерија 6F22 — — — — — JUS N.J2.080
- Батерија S4 — — — — — JUS N.J2.090

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 април 1974 година.

4. Се става во сила југословенскиот стандард:

Галвански елементи и батерии — JUS N.J2.030 донесен со Решението за југословенските стандарди за галвански елементи и кабли за телекомуникации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/60).

5. Југословенскиот стандард од точка 4 на ова решение престанува да важи на 31 март 1974 година.

Бр. 16a-6596
26 декември 1973 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

103.

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЦЕВКИ И ФАЗОНСКИ ПАРЧИЊА ОД ПОЛИВИНИЛ-ХЛОРИД

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Цевки од тврд поливинилхлорид.
Мерки и толеранции — — — — — JUS G.C6.501

Цевки и фазонски парчиња од тврд
поливинилхлорид. Услови на квали-
тетот и методи за испитување — — — — — JUS G.C6.502

Цевки од тврд поливинилхлорид.
Насоки за подготвување на цевки за
цевовод — — — — — JUS G.C6.504

Цевки од тврд поливинилхлорид
за водоводи. Цевки и спојни елементи — — — — — JUS G.C6.505

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова
решение се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, кое е соста-
вен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1
април 1974 година.

Бр. 24-6594

26 декември 1973 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

104.

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4
од Законот за југословенските стандарди („Службен
лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-
СТА НА ЕЛЕКТРОНИКАТА И ТЕЛЕКОМУНИКА-
ЦИИТЕ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски
стандарди:

Електротехнички графички симболи.

Дијаграми на спектроот на фрек-
венцијата — — — — — JUS N.A3.270

Сигурност на електронските со-
ствени делови и уреди:

— Насоки за пропишување на
постапките на контролата „по партии“
и „периодично“ во стандардите за
електронските составни делови — — — — — JUS N.N0.025

— Насоки за одредбите за сигур-
носта во стандардите за електронски-
те составни делови — — — — — JUS N.N0.026

— Планови и постапки за земање
мостри за контролата според атрибу-
тите — — — — — JUS N.N0.029

Електроника и телекомуникации.
Керамички кондензатори тип 3:

— Општи технички услови — — — — — JUS N.R2.309

— Испитувања — — — — — JUS N.R2.310

Електроелектронички составни де-
лови за електронски уреди. Конекто-
ри. Називи и дефиниции — — — — — JUS N.R4.059

Конектори за фреквенции до 3
МНз. Тркалести повеќеполни конек-
тори со бајонет или со лизгава спојка:

— Технички услови и испиту-
вања — — — — — JUS N.R4.141

— Облик, мерки и распоред на
контактите — — — — — JUS N.R4.142

— Графички мерила — — — — — JUS N.R4.143

Печатени кола. Печатени плочи:

— Општи технички услови — — — — — JUS N.R7.031

— Методи за испитувања — — — — — JUS N.R7.032

— Насоки за одредување на доз-
волената густина на струјата — — — — — JUS N.R7.033

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова
решение се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, кое е соста-
вен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова
решение се задолжителни и влегуваат во сила на
1 јули 1974 година, освен стандардите JUS N.A3.270,
JUS N.N0.025, JUS N.N0.026, JUS N.N0.029 и JUS
N.R4.059 што се применуваат од тој ден.

Бр. 16-6316

21 јануари 1974 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

105.

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 од
Законот за југословенските стандарди („Службен
лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на
Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-
СТА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА ПИГМЕНТИ И НА
МИНЕРАЛНИ РАСТВОРУВАЧИ ЗА БОИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски
стандарди:

Општи методи на испитувањето
на пигменти:

— Одредување на насипната маса — — — — — JUS H.C8.211

— Споредување на нијанси на
бели пигменти во прав — — — — — JUS H.C8.212

— Одредување на содржината на
сулфати, хлориди и нитрати раство-
рливи во вода — — — — — JUS H.C8.213

— Одредување на специфичната
отпорност на воден екстракт — — — — — JUS H.C8.214

Испитување на минерални раство-
рувачи за бои. Одредување на апи-
линска точка. Метода на отворена
цевка — — — — — JUS H.C7.034

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова
решение се објавени во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен
дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова
решение се применуваат од 1 јули 1974 година.

Бр. 25-6315

21 јануари 1974 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

106.

Врз основа на член 26 од Законот за девизно работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/72, 71/72 и 52/73), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЈА НА ОРГАНИЗАЦИЈИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ЗА ДРЖЕЊЕ ДЕВИЗИ ВО СТРАНСТВО

1. Организациите на здружениот труд регистрирани за вршење надворешнотрговски промет можат да држат девизи на сметките кај странски банки, односно кај странски фирми, ако тоа нивното работење со странство го бара и ако одлука за тоа додел органот на управувањето со организацијата на здружениот труд, а под услов за држењето девизи во странство претходно да прибават одобрение од народната банка на републиката, односно од народната банка на автономната покраина.

Одобрението се издава на одредено време, а најдолго на една година.

2. Одобрението од точка 1 на оваа одлука на народната банка на републиката, односно народната банка на автономната покраина, ќе го издаде, и тоа:

1) за потребите на изведувањето на инвестициони работи во странство — во височина до 20% од вредноста на склучената работа. Височината на одобрениот износ може, по исклучок, да биде и поголема ако примените аванси се поголеми од износот добиен со примена на наведениот процент, ако странскиот кредит добиен за таа работа е обусловен со држење девизи во земјата на кредиторот и ако потребите во плаќањата во нетрансферабилна (локална) валута се поголеми од износот добиен со примена на наведениот процент;

2) за потребите на организацијата на здружениот труд што врши услуги во меѓународниот стоквен и патнички промет — до височината на трошоците што таа ги има во врска со своето работење во странство. Ова одобрение може да биде генерално и да опфаќа еден или повеќе странски деловни партнери;

3) за потребите на плаќањето на личните и материјалните трошоци на деловните единици во странство на организацијата на здружениот труд, односно на овластената банка — до височината од една четвртина на годишната претсметка на тие расходи на деловната единица во странство;

4) од девизите што потекнуваат од добивката остварена во претпријатието во странство — до височината за која е поднесено барање за користење во странство во смисла на одредбите на член 12 став 1 под 1, 2 и 3 од Законот за основање претпријатија во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/72 и 13/73);

5) во височината на кауцијата или депозитот што организациите на здружениот труд го полагаат во странство за потребите на извршувањето на одредени работи со странство;

6) до височината на учеството на странската фирма во трошоците на деловната единица во странство на организацијата на здружениот труд по заеднички работи;

7) во височината на побарувањето во странска валута за кое организацијата на здружениот труд ќе поднесе доказ дека според прописите на земјата во која е остварено не може да се трансферира во Југославија;

8) во другите случаи кога тоа е неопходно за извршување на работа во странство, со поднесување на исправа со која таа неопходност се докажува.

3. Организациите на здружениот труд на кои им е издадено одобрение за држење девизи во странство, се должни на народната банка на републиката, односно на народната банка на автономната покраина, да ѝ доставуваат извештаи за прометот и за

состојбата на тие девизи до крајот на месецот за изминатиот месец, ако во одобрението не е одредено поинаку.

4. Народните банки на републиките, односно народните банки на автономните покраини се должни на Народната банка на Југославија да ѝ достават збиен тримесечен извештај за издадените одобренија, како и за прометот и за состојбата на девизите што се држат во странство, во рок од 45 дена од денот на истекот на тримесечјето.

5. Народната банка на Југославија ќе даде технички упатства за спроведувањето на оваа одлука.

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 3

21 јануари 1974 година

Белград

Претседател
на Советот на гувернерите,
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Бранислав Чолановиќ, с. р.

107.

Врз основа на член 29, во врска со член 62 точка 9 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/72), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА КОСОВСКА БАНКА, ПРИШТИНА ОБЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ РАБОТИ НА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ И КРЕДИТНИ РАБОТИ СО СТРАНСТВО

1. На Косовска банка, Приштина, ѝ се дава овластување за вршење работи на платниот промет и кредитни работи со странство кои работи досега ги вршела под називот Банка на Косово, Приштина.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 4

21 јануари 1974 година

Белград

Претседател
на Советот на гувернерите,
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Бранислав Чолановиќ, с. р.

108.

Врз основа на член 26 став 1 точка 1 од Законот за кредитните работи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/72), во согласност со Сојузниот извршен совет, Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА ДЕПОЗИТОТ ПО СТРАНСКИ ФИНАНСИСКИ И БАНКАРСКИ КРЕДИТИ И ПО СТРАНСКИ ДЕПОЗИТИ

1. Во Одлуката за височината на депозитот по странски финансиски и банкарски кредити и по странски депозити („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/72, 62/72 и 39/73) во точка 10 на крајот на одред-

бата под 5 точката се заменува со точка и запирка и по тоа се додава нова одредба под 6, која гласи:

„6) финансиските кредити што се договараат по истекот на договор за заедничко вложување кога финансискиот влог се претвора во кредит, под услов договорот за заедничко вложување да е регистриран на пропишаниот начин.“

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 85
23 јануари 1974 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Бранислав Чолановиќ, с. р.

109.

Врз основа на член 26 став 1 точка 1 од Законот за кредитните работи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/72), во согласност со Сојузниот извршен совет, Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА ДЕПОЗИТОТ ПРИ УВОЗОТ НА ОПРЕМА ОД СТРАНСТВО НА КРЕДИТ

1. Во Одлуката за височината на депозитот при увозот на опрема од странство на кредит („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/72) во точка 9 на крајот на одредбата под 4 точката се заменува со точка и запирка и по тоа се додава нова одредба под 5, која гласи:

„5) на кредитите што се договараат по истекот на договор за заедничко вложување кога влогот на странски партнер во вид на опрема ќе се претвори во кредит, под услов договорот за заедничко вложување да е регистриран на пропишаниот начин.“

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 86
23 јануари 1974 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Бранислав Чолановиќ, с. р.

110.

Врз основа на член 127 став 1 точка 8, во врска со член 139 став 2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72), Собранието на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД ВКУПНИТЕ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ ЗА ЗАКРЕПНУВАЊЕ НА УЖИВАТЕЛИТЕ НА ПЕНЗИИ

1. Од вкупните средства на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Заедницата

на социјалното осигурување на воените осигуреници ќе се издвојуваат на посебна сметка наменски средства за закрепнување на уживателите на пензии по стапка од 1% од вкупниот износ на исплатените пензии.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 37
20 декември 1973 година
Белград

Собрание на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници

Претседател
генерал-потполковник,
Мирко Нововиќ, с. р.

111.

Врз основа на член 127 став 1 точка 8, во врска со член 139 став 2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72), Собранието на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД ВКУПНИТЕ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ ЗА РЕШАВАЊЕ НА СТАНБЕНИТЕ ПОТРЕБИ НА УЖИВАТЕЛИТЕ НА ПЕНЗИИ

1. Од вкупните средства на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници ќе се издвојуваат на посебна сметка наменски средства за решавање на станбените потреби на уживателите на пензии по стапка од 4% од вкупниот износ на исплатените пензиски и инвалидски примања.

2. Средствата издвоени во смисла на точка 1 од оваа одлука можат да се користат за:

1) изградба, купување и адаптација на станови и за давање заем на уживателите на пензии;

2) надоместок на дел од станаината на поодделни категории уживатели на пензии;

3) изградба или проширување на домови за уживатели на пензии.

3. Условите и начинот на користењето на средствата од точка 1 од оваа одлука и постапката за одлучување за користењето на тие средства ќе се регулираат со општите акти.

4. Средствата издвоени за решавање на станбените потреби на уживателите на пензии што не се искористени во тековната година, ќе се употребат за истата намена во наредната година.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 38
20 декември 1973 година
Белград

Собрание на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници

Претседател
генерал-потполковник,
Мирко Нововиќ, с. р.

112.

Врз основа на член 36 став 1 од Статутот на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/73), Собранието на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАДОМЕСТОКОТ НА ПАТНИТЕ, ПРЕВОЗНИТЕ И ДРУГИ ТРОШОЦИ НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО РАБОТАТА НА СОБРАНИЕТО НА ЗАЕДНИЦАТА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ И НА НЕГОВИТЕ ОРГАНИ

1. Во Одлуката за надоместокот на патните, превозните и други трошоци на учесниците во работата на Собранието на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници и на неговите органи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/73) во точка 6 став 1 износот: „150“ се заменува со износот: „200“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 40

20 декември 1973 година

Белград

Собрание на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници

Претседател
генерал-потполковник,
Мирко Нововиќ, с. р.

113.

Организациите на здружениот труд што учествуваат во извозот на килими на пленарниот состанок, одржан на 24 октомври 1973 година, склучија и потпишаа општествен договор за утврдување на цените и другите услови на продажбата на странски пазари на килимите од тар. број 58.02 од Царинската тарифа, кој во извод гласи:

„Врз основа на член 54 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), во врска со член 11 став 2 од Уредбата за постапката за склучување и објавување на општествени договори за начинот и условите за вршење на надворешнотрговски промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/73), претставниците на организациите на здружениот труд што учествуваат во извозот на килими склучуваат

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ НА ИЗВОЗОТ НА КИЛИМИ

Член 7

Во договорот за извоз на килими, што се склучува врз основа на овој договор, не може да се предвиди рок за испорака подолг од една година од денот на потпишувањето на договорот.

Член 8

Ако во договорот се предвиди рок за испорака подолг од една година, во договорот задолжително се внесува клаузула за усогласување во наредните години на цените со цените од новите односно од изменетите договори (член 11).

Новите цени утврдени во смисла на став 1 од овој член ќе се применуваат на сите неиспорачани количини на килими по склучениот договор по истекот на една година од неговото склучување.

Член 9

Извоз на килими не може да се врши по пат на врзани и компензациони работи.

Член 15

Овој договор се склучува на неодредено време, а може да се менува и дополнува на начинот и според постапката по која е и склучен.

Член 16

Овој договор ќе се применува на склучените договори од денот на влегувањето во сила на договорот.

Член 17

Во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на овој договор, организациите на здружениот труд што се занимаваат со извоз на килими, се должни на Стопанската комора на Југославија да ги пријават сите склучени договори и потврдени порачки за извоз на килими, по кои испораки уште не се извршени, а цените и другите услови на извозот не се во согласност со овој договор.

Член 18

На непријавените договори, како и на непријавените а потврдените порачки, во рокот од член 17 на овој договор, ќе се применуваат одредбите на овој договор

Претставници на организациите на здружениот труд што учествуваат во извозот на килими: Кожарско-текстилни комбинат — Високо, Боснафолклор — Сараево, Рукотворине — Загреб, Македонски ракетворби — Скопје, Домекспорт — Љубљана, Бистрапродукт — Скопје, Свилаја — Врлика, Пољо-привредно-шумски комбинат „Пештер“ — Сјеница, Домака радиност — Лесковац и Напредак — Рожаје.

Овој договор го прифатија Стопанската комора на Југославија на состанокот од 21 ноември 1973 година и Сојузниот секретаријат за надворешна трговија со актот бр. 17-27242/1 од 27 декември 1973 година.

Овој договор влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

114.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА БАКАРНИ КАЗАНИ НА БАЊИ И НИВНИ ДЕЛОВИ

1. Претставникот на производителите и претставниците на потрошувачите на 14 ноември 1973 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за бакарни казани за бањи и нивни делови, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, во просек за 15% а според Ценовникот што е составен дел на Спогодбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат, по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 709/1 од 16 јануари 1974 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителите: Ваљаоница бабра и алуминијума „Слободан Пенезиќ — Крпун“ — Титово Ужице.

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Нова трговина“ — Битола, „Техновожгар“ — Нови Сад, „Техномеркур“ — Карловац, „Ковинотехна“ — Цеље, „Грама“ — Загреб, „Обнова“ — Осиек, „Инсталотехна“ — Загреб и „Јавор“ — Битола.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНИТОСТА НА ЧЛЕН 1 ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕНА НА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ЛИЧНИ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ НА ЦАРИНАРНИЦАТА ДУБРОВНИК

I. Уставниот суд на Југославија, со решение У бр. 238/73 од 4 април 1973 година, поведе постапка за оценување на законитоста на член 1 од Правилникот за измена на Методологијата за распределба на средствата за лични доходи на работниците на Царинарницата Дубровник од 12 октомври 1972 година.

Со член 1 од Правилникот е пропишано дека, во смисла на одредбите на член 3 од Методологијата за распределба на средствата за лични доходи на работниците на Царинарницата Дубровник, како стручна подготовка се смета не само подготовката стекната со училишно образование туку и подготовката стекната по пат на практика и признаена со прописите донесени врз основа на закон но под услов од Сојузната управа за царини да се одобруваат средства како за подготовката стекната со училишно образование така и за подготовката од ист степен стекната по пат на практика и признаена со прописите донесени врз основа на закон.

II. Оценувајќи ја законитоста на наведената одредба од Правилникот, Уставниот суд на Југославија утврди дека таа одредба, во делот со кој се става во зависност височината на личниот доход на работниците на кои им е признаена стручна подготовка од височината на одобрените средства, не е согласна со принципите прифатени во системот за наградување во здружениот труд. Внесувањето и такви услови во општ акт кои однапред негативно се одразуваат врз височината на личните доходи на работниците на Царинарницата е спротивно на начелата за наградување според резултатите на работата и личниот придонес на работникот кон успехот на работната организација.

Со одредбите на член 4 од Законот за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд е пропишано дека работниците во основната организација на здружениот труд ја утврдуваат, покрај другото, и стручната подготовка на одредено занимање односно насоката и другите услови во поглед на работната способност за секое работно место, а со одредбите на член 42 став 3 на тој закон е одредено дека личниот доход на работниците се утврдува по однапред воспоставени основи и мерила. Ако при воспоставувањето на основите и мерилата за распределба на личните доходи се вреднуваат и елементи како што е стручната подготовка, тогаш не може

различно да се вреднува или условно да се изедначува стручната подготовка стекната со училишно образование и стручната подготовка од ист степен стекната по пат на практика и признаена со прописите донесени врз основа на закон, кога е во прашање формирањето на личниот доход на работниците, а како што е тоа предвидено со наведената одредба на Правилникот на Царинарницата Дубровник.

III. Врз основа на член 241 став 1 точка 3 и член 247 од Уставот на СФРЈ, Уставниот суд на Југославија донесе

ОДЛУКА

Се укинуваат одредбите на член 1 од Правилникот за измена на Методологијата за распределба на средствата за лични доходи на работниците на Царинарницата Дубровник од 12 октомври 1972 година, во делот со кој при воспоставувањето на основите и мерилата за распределба на личните доходи се става во зависност височината на личниот доход на работниците на кои им е признаена стручна подготовка од височината на средствата однапред одобрени од Сојузната управа за царини.

IV. Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа одлука во следниот состав: претседател на Судот Благо Јовановиќ и судии Иван Божичевиќ, Радивоје Главик, Јоже Земљак, д-р Иво Сунариќ, Таип Таипи, Боровое Ромиќ, Гуро Меденица, д-р Стане Павлич и Ненад Петровиќ.

У бр. 238/73
30 октомври 1973 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
Благо Јовановиќ, с. р.

ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ЛИЧНИ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ НА СТРУЧНИТЕ СЛУЖБИ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ВО ЉУБЉАНА

I. Окружниот суд во Љубљана, врз основа на член 29 од Основниот закон за судовите од општа надлежност, му предложи на Уставниот суд на Југославија да ја оцени согласноста на одредбата на член 4 точка 7 став 2 од Одлуката за измени и дополненија на Правилникот за распределба на средствата за лични доходи на работниците на стручните служби на Заедницата на здравственото осигурување во Љубљана, од 14 февруари 1972 година — со соодветните одредби на Основниот закон за работните односи.

Според наведената одлука, на работникот кој има шест и повеќе години работен стаж бодуваната вредност на работното место на кое е распределен му се зголемува во одредени проценти — зависно од тоа колку има работен стаж; по исклучок, според член 4 точка 7 став 2 од Одлуката, на пензионерите кои имаат својство на работник во здружениот труд не им се признава тоа право.

II. Според член 14 став 3 од Законот за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд, со денот кога ќе почне да работи во основната организација на здружениот труд работникот се здобива со правата и ги презема обврските од здружениот труд во таа основна организација. Тие права на работникот под никакви услови не можат да му се ускратат, како што работникот не може да се ослободи од обврските што како на единка здружениот труд нужно му ги наметнува.

Правата и обврските од меѓусебните односи во здружениот труд, според член 1 став 1 од Законот, работниците ги уредуваат и остваруваат непосредно и рамноправно во основната организација на здружениот труд. Меѓутоа, односите во здружениот труд работниците можат да ги уредат само така што правата со кои се здобиваат и обврските што ги преземаат мораат на сите работници еднакво да им погодуваат и да им одат во прилог, односно мораат сите еднакво да ги обврзуваат и оптоваруваат. Тоа поради тоа што рамноправноста и непосредноста во уредувањето и остварувањето на тие односи се битни на својството на работник во здружениот труд и претпоставка и услов на неговата со Уставот и со Законот утврдена положба на непосреден и рамноправен субјект на сите права и обврски со кои се здобива или ги презема во работата и по основ на работата.

Исто така, според член 42 од Законот, на секој работник му припаѓа личен доход сразмерно на резултатите на неговата работа и неговиот личен придонес што го дал со својата тековна и мината работа и со тоа придонесол кон зголемувањето на доходот во основната организација и на вкупниот општествен доход. Личниот придонес на работникот со минатата работа кон зголемувањето на доходот во основната организација и на вкупниот општествен доход е изразен во оспоруваната одлука токму во зголемувањето на бодуваната вредност на секое работно место во одреден процент — зависно од годишните на работниот стаж на работникот; нормирањето што тоа не би им го признавало на сите работници пореднакво не е во согласност со Уставот и со Законот.

III. Согласно со изложеното, а врз основа на член 241 став 1 точка 3 и на член 247 од Уставот на СФРЈ, како и на член 26 од Законот за Уставниот суд на Југославија, Уставниот суд на Југославија донесе

О д л у к а

Се поништува одредбата на член 4 точка 7 став 2 од Одлуката за измени и дополненија на Правилникот за распределба на средствата за лични доходи на работниците на стручните служби на Заедницата на здравственото осигурување во Љубљана, од 14 февруари 1972 година.

IV. Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа одлука во следниот состав: претседател на Судот Благо Јовановиќ и членови на Судот Иван Божиќиќ, Радивоје Главик, Димо Кантарџиски, Радојка Катик, Ѓуро Меденица, д-р Стане Павлич, Ненад Петровиќ, Боривоје Ромиќ, д-р Иво Сунариќ, Таип Таипи и Јоже Земљак.

У бр. 250/73
22 ноември 1973 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд
на Југославија,
Благо Јовановиќ, с. р.

О Д Л У К А

ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „17. НОВЕМБАР“ ВО ПРИЗРЕН

I. По повод на предлогот од Hamze Aslany, наставник од Призрен, Уставниот суд на Југославија, со решението У бр. 88/3 од 5 јануари 1973 година, повседе постапка за оцена на уставноста и законитоста на одредбите од член 28 ст. 1, 2 и 6 на Правилникот за распределба на личните доходи на работниците на Основното училиште „17. новембар“ во Призрен.

Според наведените одредби на Правилникот на наставник кој ќе изостане од наставен час му се одбива од личниот доход „онолку колку што изнесува вредноста на неодржаните часови“. Натаму, за секое отсуствување од седница на наставничкиот или класниот совет на наставник му се намалува личниот доход за два работни часа, а за отсуствување „од седници на комисији и други активности“ личниот доход му се намалува за еден работен час. Решението за намалување на личниот доход на наставник во вакви случаи го донесува директорот на училиштето.

II. Според Амандманот XXI точка 3 став 2 и член 42 ст. 1 и 2 од Законот за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд, од делот на доходот на основната организација на здружениот труд распределен за лични доходи на работниците на секој работник му припаѓа личен доход, во согласност со начелото за распределба според трудот и порастот на продуктивноста на неговата и вкупната општествена работа и со начелото за солидарност на работниците, сразмерно со резултатите од неговата работа и личниот придонес што го дал со својата тековна и мината работа и со тоа придонел за зголемување на доходот во основната организација и на вкупниот општествен доход.

Следствено со тоа, учествувањето или неучествувањето во работата на орган на управувањето, во комисији или во работата на други работни тела во основната организација може да биде од влијание врз височината на личниот доход на работникот, ако со таквата своја работа работникот придонел за зголемување на доходот во основната организација и на вкупниот општествен доход, односно ако го оневозможил или го отежнал зголемувањето на доходот. Меѓутоа, нормирањето во општ акт кое однапред и паушално го утврдува износот за кој личниот доход на работник мора да се намали ако отсуствува од седници на орган на управувањето или на некое друго работно тело е во спротивност со наведените начела во Уставот и Законот.

Исто така, според Амандманот XXI точка 4 став 1 и член 4 од Законот за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд, работниците во основната организација на здружениот труд ги утврдуваат основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи и го утврдуваат начинот на пресметувањето и исплатата на личните доходи на работниците, па одлучувањето за намалување на личниот доход на работник во случај да не учествува во работата на орган на управувањето, во комисији, или во работата на други работни тела во основната организација не би можела да му се довери на одделен работник или на извршен — самостоен или колегијален орган.

Височината на личниот доход на наставниот персонал во училишта и во други воспитни установи зависи и од бројот на одржаните односно неодржаните наставни часови. Затоа, не е несогласно со одредбите од Уставот и Законот ако на наставник кој држи настава личниот доход му се намали за онолку колку што изнесува вредноста на неодржаните наставни часови во пресметковниот период.

III. Согласно со изложеното, а врз основа на член 241 став 1 точка 3 и член 247 од Уставот на СФРЈ, како и чл. 26 и 35 став 1 од Законот за Уставниот суд на Југославија, Уставниот суд на Југославија донесе

О д л у к а

1. Се поништуваат одредбите на член 28. ст. 2 и 6 од Правилникот за распределба на личните доходи на работниците на Основното училиште „17. новембар“ во Призрен.

2. Се запира постапката за оценување на уставноста и законитоста на одредбата од член 28 став 1 од Правилникот за распределба на личните доходи на работниците на Основното училиште „17. новембар“ во Призрен.

IV. Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа одлука во следниот состав: претседател на Судот Благо Јовановиќ и членови на Судот Иван Божиќевиќ, Радивоје Главиќ, Димо Кантарлиски, Радојка Катиќ, Гуро Меденица, д-р Стане Павлич, Ненад Петровиќ, Боривоје Ромиќ, д-р Иво Сунарик, Таип Таипи и Јоже Земљак.

У бр. 88/73
22 ноември 1973 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд
на Југославија,
Благо Јовановиќ, с. р.

О Д Л У К А

ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ЧЛЕН 57 ОД СТАТУТОТ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ПАТИШТА „ТИТОВО УЖИЦЕ“ ОД ТИТОВО УЖИЦЕ

I. По повод претставката на Стевановиќ Бориса, работник од Титово Ужице, Уставниот суд на Југославија, со решение У бр. 229/72 од 27 јуни 1973 година, поведе постапка за оценување на уставноста на одредбите на член 57 став 1 точ. 1, 4, 5, 6 и 7 од Статутот на Претпријатието за патишта „Титово Ужице“ од Титово Ужице, од 1 јули 1970 година.

Со наведените одредби на Статутот управните одбори на работната организација и на организациите на здружениот труд во составот на работната организација се овластени да решаваат за работењето на работната организација односно на организациите на здружениот труд во составот на работната организација, да водат постапка и да изрекуваат мерки за повреда на работните должности на работниците на раководни работни места и да го разгледуваат и предлагаат усвојувањето и донесувањето на периодичните пресметки, на завршните сметки и на општите акти на работната организација и на организациите на здружениот труд во составот на работната организација.

II. Одлучувањето за работењето на организацијата на здружениот труд само е друг израз за управувањето со работите и со средствата на односната организација на здружениот труд, кое како изразита функција на управувањето со Уставниот амандман XXI точка 1 став 2 им е обезбедено на работниците во основната организација на здружениот труд како нивно неотуѓиво право; тоа право работниците во основната организација мораат непосредно да го вршат.

Разгледувањето и усвојувањето на предлозите на периодичните пресметки и на завршните сметки, како и на самоуправните и општите акти во организацијата на здружениот труд е вршење на функцијата на управување; низ тие облици на работата се остварува самоуправувањето со работите и со средствата на организацијата на здружениот труд односно уредувањето на меѓусебните односи во здружениот труд и одлучувањето за доходот и за другите прашања на општествено-економската положба на работниците, кое со Уставниот амандман XXI точка 1 став 2 и точка 2 став 1 е утврдено и обезбедено како неотуѓиво право на работниците во основната организација.

Според член 5 од Законот за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд, предлозите на самоуправните спогодби со кои се уредуваат меѓусебните односи во здружениот труд и кои ги утврдуваат работниците со мнозинство гласови на вкупниот број работници во основната организација на здружениот труд, ги подготвува работничкиот совет на основната организација; предлозите на

општите акти со кои, кога тоа е предвидено со самоуправната спогодба за меѓусебните односи во здружениот труд, се уредува начинот на остварувањето на поодделни права и обврски од меѓусебните односи во здружениот труд, ги подготвуваат со статутот утврдените работни тела непосредно избрани од работниците во основната организација на здружениот труд, доколку работниците тоа не му го доверат на работничкиот совет на основната организација. Самоуправните спогодби и општите акти ги склучуваат и усвојуваат работниците во основната организација на здружениот труд.

Водењето на постапка и изрекувањето на мерки на работниците поради повреда на работните должности не е функција на извршување и тоа не може да му се довери на извршен орган на управувањето. Вршењето на таа функција работниците во основната организација на здружениот труд можат да му го доверат само на оној орган — дисциплинска или соодветна комисија — кога самите и непосредно ќе го изберат и кој на нив им е непосредно одговорен.

III. Согласно со изложеното, а врз основа на член 241 став 1 точка 3 и член 247 од Уставот на СФРЈ, како и член 26 од Законот за Уставниот суд на Југославија, Уставниот суд на Југославија донесе

О д л у к а

Се укинуваат одредбите на член 57 став 1 точ. 1, 4, 5, 6 и 7 од Статутот на Претпријатието за патишта „Титово Ужице“ од Титово Ужице, од 1 јули 1970 година.

IV. Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа одлука во следниот состав: претседавач судија Јоже Земљак и членови на Судот Иван Божиќевиќ, Радивоје Главиќ, Димо Кантарлиски, Радојка Катиќ, Гуро Меденица, д-р Стане Павлич, Ненад Петровиќ, Боривоје Ромиќ, д-р Иво Сунарик и Таип Таипи.

У бр. 229/72
6 декември 1973 година
Белград

Го заменува претседателот
на Уставниот суд на
Југославија
судија,
Јоже Земљак, с. р.

О Д Л У К А

ЗА ОЦЕНА НА ЗАКОНИТОСТА НА ОДЛУКАТА НА СОБРАНИЕТО НА ГРАД БЕЛГРАД ЗА ПОСЕБНИОТ ОПШТИНСКИ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ВО ПРОМЕТОТ, НА ОДЛУКАТА НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНА НОВИ САД ЗА ОДАНОЧУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ СО ПОСЕБЕН ДАНОК И НА ОДЛУКАТА НА СОБРАНИЕТО НА ГРАД САРАЕВО ЗА ПОСЕБНИОТ ОПШТИНСКИ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ВО ПРОМЕТОТ

I. Работничкиот совет на Претпријатието за посредување, застапување странски фирми и инженеринг „Панкомерц“ од Нови Сад поднесе предлог за оцена на законитоста на тарифниот број 17 од Одлуката на Собранието на град Белград за посебниот општински данок на промет на производи и услуги во прометот („Службени лист града Београда“, бр. 24/72), на тарифниот број 12 од Одлуката на Собранието на општина Нови Сад за оданочување на производи и услуги со посебан данок („Службени лист општине Нови Сад, бр. 12/72) и на тарифниот број 15 од Одлуката на Собранието на град Сараево за посебниот општински данок на промет на производи и услуги во прометот („Службене новине града Сарајева“, бр. 12/72).

Со наведените тарифни броеви на одлуките на Собранието на град Белград, на Собранието на општина Нови Сад и на Собранието на град Сараево, што се применуваат од 1 јануари 1973 година, е пропишан данок врз надоместоците остварени со вршење на посреднички, агенциски и комисиони услуги и е одредена даночната стапка на тој данок.

Работничкиот совет на „Панкомерц“, сметајќи дека наведените одредби од општинските одлуки не се согласни со Законот за ограничување на приходите од даноците и придонесите од стопанството и за ограничување на стапките на данокот на промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/72), поднесе предлог за оцена на законитоста на тие одредби. Во образложението на својот предлог работничкиот совет тврди дека Претпријатието „Панкомерц“, согласно со одредбата од член 34 на поранешниот Основен закон за данокот на промет, во 1972 година не било обврзник на данок на надоместоците остварени со вршење на посреднички услуги па според тоа, согласно со член 1 став 3 од наведениот сојузен закон, општинските собранија немале право во 1973 година да ги оданочуваат тие услуги.

Собранието на град Белград, Собранието на општина Нови Сад и Собранието на град Сараево во своите одговори тврдат дека данокот на надоместоците остварени со вршење на посреднички, агенциски и комисиони услуги е воведен со поранешните одлуки, т.е. дека обврската за плаќање на тој данок постоела и на 30 ноември 1972 година и дека, според тоа, тој данок не може да се смета за нововведен данок во 1973 година.

II. Оценувајќи ја законитоста на одредбите од тарифните броеви на наведените општински одлуки, Уставниот суд на Југославија утврди дека со поранешните општински одлуки, што биле во сила на 30 ноември 1972 година, бил воведен данок на надоместоците остварени со вршење на посреднички, агенциски и комисиони услуги, но само кога тие услуги им се вршени на граѓани и на граѓански правни лица, а не постоела обврска за плаќање на тој данок на надоместоците за такви услуги кога тие им се вршени на организации на здружениот труд. Со оглед на тоа, данокот на надоместоците за услугите кој е пропишан во наведените тарифни броеви на општинските одлуки, доколку се однесува на услугите извршени на општествени правни лица, според оцената на Уставниот суд на Југославија, се смета за нововведен данок во 1973 година. Поради тоа, Уставниот суд на Југославија најде дека одредбите на тарифниот број 17 на Одлуката на Собранието на град Белград, на тарифниот број 12 на Одлуката на Собранието на општина Нови Сад и на тарифниот број 15 на Одлуката на Собранието на град Сараево не се согласни со член 1 став 3 на Законот за ограничување на приходите од даноците и придонесите од стопанството и за ограничување на стапките на данок на промет, според кој општинските собранија во 1973 година не можат да ги зголемуваат, па според тоа ниту да воведуваат нови стапки на данок на промет на производи и услуги над стапките што важеле на 30 ноември 1972 година.

III. Од изложеното, а врз основа на член 241 став 1 точка 3 од Уставот на СФРЈ и член 26 од Законот за Уставниот суд на Југославија, по одржаната јавна расправа, Уставниот суд на Југославија донесе

О д л у к а

1. Се поништува тарифниот број 17 на Одлуката на Собранието на град Белград за посебниот општински данок на промет на производи и услуги во прометот, доколку не се однесува на граѓани и граѓански правни лица.

2. Се поништува тарифниот број 12 на Одлуката на Собранието на општина Нови Сад за оданочување на производи и услуги со посебен данок, доколку не се однесува на граѓани и граѓански правни лица.

3. Се поништува тарифниот број 15 на Одлуката на Собранието на град Сараево за посебниот

општински данок на промет на производи и услуги во прометот, доколку не се однесува на граѓани и граѓански правни лица.

4. Оваа одлука на Судот ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“, „Службени лист града Београда“, „Службени лист општине Нови Сад“ и „Службене новине града Сарајева“.

IV. Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе во следниот состав: претседавач судија Јоже Земљак и судии Иван Божиќевич, Радивоје Главик, Радојка Катик, Димо Кантарциски, Ѓуро Меденица, д-р Стане Павлич, д-р Иво Сунарик и Таип Таипи.

У бр. 214/73-2
19 декември 1973 година
Белград

Го заменува претседателот
на Уставниот суд на
Југославија
судија,
Јоже Земљак, с. р.

О Д Л У К А

ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА НА ОДЛУКАТА НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА ПРОИЗВОДИТЕ НА ЧИЈ ПРОМЕТ ВО 1973 ГОДИНА МОЖАТ ДА СЕ ЗГОЛЕМУВААТ ОДНОСНО ДА СЕ ВОВЕДУВААТ НОВИ СТАПКИ НА ПОСЕБНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ

I. Уставниот суд на Југославија со своето решение У бр. 279/73 од 26 октомври 1973 година поведе постапка за оценување на уставноста на Одлуката на Сојузниот извршен совет за производите на чиј промет во 1973 година можат да се зголемуваат односно да се воведуваат нови стапки на посебниот данок на промет на производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/73) — во поглед на правното дејство на Одлуката.

Со наведената одлука, која влезе во сила на 19 октомври 1973 година, се одредени производите на чиј промет можат да се зголемуваат стапките на посебниот данок на промет на производи над стапките што беа утврдени со прописите на републиките, автономните покраини и општините на 30 ноември 1972 година. Исто така, е одредено дека на тие производи маже да се воведува посебниот данок на промет на производи иако тој данок до 30 ноември 1972 година не бил воведен. Овластувањето за зголемување односно за воведување нов посебен данок на промет е дадено со дејство од 1 јануари 1973 година, со што на Одлуката ѝ е дадено ретроактивно дејство.

II. Оценувајќи ја уставноста на одредбите од точ. 1 и 2 на наведената одлука со кои е дадена можност за зголемување односно воведување на нов посебен данок од 1 јануари 1973 година, Уставниот суд на Југославија најде дека тие одредби не се согласни со член 154 став 2 од Уставот на СФРЈ, според кој само со закон може да се одреди дека одделни негови одредби и прописи донесени врз основа на такви одредби имаат повратно дејство, а одредбата на член 10 став 2 од Законот за ограничување на приходите од даноци и придонеси од стопанството и за ограничување на стапките на данокот на промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/72), врз основа на која Сојузниот извршен совет ја донесе својата одлука, таква можност не предвидува. Имено, Уставниот суд на Југославија смета дека овластувањето што е содржано во таа законска одредба, т.е. дека Сојузниот извршен совет може да ги одреди производите од повисок стандард за кои можат во 1973 година да се зголемуваат односно да се воведуваат нови стапки на посебниот данок на промет на производи, значи само исклучок од одредбата на член 1 став 3 на тој закон, според која во 1973 година општествено-политичките заедници не можат да го зголемуваат данокот на

промет, а не и отстапување од Уставното начело за забрана на повратното дејство на прописи.

III. Од изложението, а врз основа на член 241 став 1 точка 3 од Уставот на СФРЈ и член 26 од Законот за Уставниот суд на Југославија, по одржаната јавна расправа, Уставниот суд на Југославија донесе

Одлука

1. Се поништуваат точ. 1 и 2 на Одлуката на Сојузниот извршен совет за производите на чии промет во 1973 година можат да се зголемуваат односно да се воведуваат нови стапки на посебниот данок на промет на производи, доколку тие се однесуваат на зголемување и воведување на нов посебен данок на промет на производи во времето од 1 јануари 1973 година до 19 октомври 1973 година кога одлуката влегоа во сила.

2. Оваа одлука на Судот ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“.

IV. Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе во следниот состав: претседавач судија Јоже Земљак и судии Иван Божиќевиќ, д-р Александар Фира, Радивое Главик, Радојка Катик, Гуро Меденица, д-р Стане Павлич, д-р Иво Сунарик и Таип Таипи.

У бр. 379/73
21 декември 1973 година
Белград

Го заменува
претседателот
на Уставниот суд
на Југославија,
Јоже Земљак, с. р.

ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНА НА ЗАКОНИТОСТА НА ОДЛУКАТА НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА БЕЛИ МАНАСТИР ЗА ПОСЕБНИОТ ОПШТИНСКИ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

I. Уставниот суд на Југославија со своето решение У бр. 198/73 поведе постапка за оцена на законитоста на тарифните броеви 14 и 15 од Одлуката на Собранието на општината Бели Манастир за посебниот општински данок на промет на производи и услуги („Службени гласник општине Бели Манастир“, бр. 1/73 и 2/73).

Со тарифните броеви 14 и 15 од Одлуката, кои влегоа во сила на 21 април 1973 година, е воведен данок на промет на вештачки безалкохолни пијачки, минерална вода и сода-вода и данок на промет на алкохол (етанол).

II. Оценувајќи ја законитоста на одредбите на тарифните броеви 14 и 15 од Одлуката, Уставниот суд на Југославија утврди дека до денот на влегувањето во сила на тие одредби, т.е. до 21 април 1973 година, не постоела обврска за плаќање данок на промет на производите наменети во тие тарифни броеви, односно дека тој данок не се плаќал на 30 ноември 1972 година. Поради тоа Уставниот суд на Југославија најде дека одредбите на тарифните броеви 14 и 15 од Одлуката на Собранието на општината Бели Манастир за посебниот општински данок на промет на производи и услуги се несогласни со член 1 став 3 од Законот за ограничување на приходите од даноците и придонесите од стопанството и за ограничување на стапките на данокот на промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/72), според кој општествено-политичките засадници во 1973 година не можат да ги зголемуваат стапките на данокот на промет на производи и услуги над стапките што важеле на 30 ноември 1972 година, па според тоа ниту да воведуваат посебен данок на промет на производи, ако тој данок до 30 ноември 1972 година не бил воведен.

III. Од изложението, а врз основа на член 241 став 1 точка 3 од Уставот на СФРЈ и член 26 од Зако-

нот за Уставниот суд на Југославија, во одржаната јавна расправа, Уставниот суд на Југославија донесе

Одлука

1. Се поништуваат тарифните броеви 14 и 15 од Одлуката на Собранието на општината Бели Манастир за посебниот општински данок на промет на производи и услуги.

2. Оваа одлука на Судот ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“ и во „Службени гласник општине Бели Манастир“.

IV. Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе во следниот состав: претседавач судија Јоже Земљак и судии Иван Божиќевиќ, д-р Александар Фира, Радивое Главик, Радојка Катик, Гуро Меденица, д-р Стане Павлич, д-р Иво Сунарик и Таип Таипи.

У бр. 198/73
21 декември 1973 година
Белград

Го заменува претседателот
на Уставниот суд на
Југославија
судии,

Јоже Земљак, с. р.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 26 од Законот за Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

За советник на Сојузниот извршен совет се назначува Марко Врхунец, досегашен шеф на Кабинетот на Претседателот на Републиката.

Именувањето ќе ги врши работите за следење на развојот на економските односи помеѓу СФРЈ и земјите во развој.

Б. бр. 1
9 јануари 1974 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71 и 67/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

За советник на сојузниот секретар за надворешни работи се назначува Нусрет Сеферовиќ, досегашен началник на Управата во Сојузниот секретаријат за надворешни работи.

Б. бр. 2
9 јануари 1974 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71 и 67/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА СТОПАНСТВО

Со 1 јануари 1974 година за помошник-сојузен секретар за стопанство, се назначува Максимилијан Шишко, директор за посебни намени на Комбинатот „Деламарис“ од Изола.

Б. бр. 3
9 јануари 1974 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71 и 67/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА СТОПАНСТВО

Со 31 декември 1973 година се разрешува од должноста на помошник-сојузен секретар за стопанство, Антон Недог, поради одење на друга должност.

Б. бр. 4
9 јануари 1974 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71 и 67/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ПАЗАР И ЦЕНИ

За советник на сојузниот секретар за пазар и цени се назначува Саво Јовановиќ, досегашен директор на Заводот за цените за град Белград.

Б. бр. 5
9 јануари 1974 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71 и 67/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО

1. За советник на сојузниот секретар за земјоделство се назначува Жарко Остоиќ, генерален директор на Шумско-индустриското претпријатие „Јахорина“.

2. Со ова се менува Решението на Сојузниот извршен совет, Б. бр. 80 од 3 октомври 1973 година.

Б. бр. 6
9 јануари 1974 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат:

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Павлич Радота д-р Маријан, Савник Франца д-р Душан;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Дежман Франца Леополд, Облак Франца Славко, Симонич Игнатија Наце, Старман Андреја Метод;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Дворшак Франца Иван, Хауптман Петера Јоже, Јагодиц Јоже Цирил, Кунц Филипа Јулија, Лејко-Каменик Марија, Логар-Поје Франца Ана, Модец Ишана Марија, Обержан Рудолфа Антон, Полајнар-Хафнер Јанеза Антонија, Поженел Валентина Хелена, Ренко Ања, Рош Антона Борис, Шефчек-Мохорич Јанеза Марија, Stich-Махнич Јоже Вероника, Штиглиц Јоже Алојз;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Авбељ Валентина Терезија, Беле Ивана Иван, Беле Марјана Марјан, Билбан Франца Валентин, Бохинц Андреја проф. Андреј, Боншек Михаела

Станислав, Брачко Феликса Антон, Брумен Антона Станко, Цесар Ивана Франц, Цвелбар-Јовановић Јована Ружица, Черпес Михаела Рихард, Дреу Ивана Антон, Еилец Франца Антон, Фишер Мартина Антон, Голоб Мирка Бранко, Графенауер Ивана Вида, Грилиц Флорјана Франц, Хабјанич Ивана Валтер, Хорват Антона Антон;

Јеленц Цирила Цирил, Келц Јакоба Јакоб, Келц Франца Срећко, Кемперле Цирила Нада, Клакочар Алојза Штефанија, Когелник Драга Душан, Котоленко Алојза Јоже, Козар Франца Јаже, Краљ Франца Франц, Крамар Мартина Антон, Митханз-Кухелник Франца Марија, Обрехт Франца Франц, Перуш Николе Ото, Плибершек Франца Еди, Просењак-Печник Матевжа Ангелца, Просењак Валентина Марија, Речник Франца Ернест, Стопар Јанеза Ангела, Шабедер Рудолфа Звонко, Шахман Марија Лудвик, Шалеј Михаела Рудолф, Шикер Јурија Франц, Шпорн Ивана Франц, Вилхар Леополда Марио, Вуканич Франца Штефан, Willegart Ludvika Ludvik, Зеленич Штефана Бартол;

— за особени заслуги на делото ширење на братството и единството меѓу нашите народи

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Петровић Илије Томо;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Функел Јанеза Алојз, Грегоријч Игнаца Игнац, Иловар Јанеза Јанез, Кампос Јакова Моцо, Лешник Рудолфа Антон, Павлина Андреја Зденко, Подржаз Јанеза Цирил, Поглајен Антона Леополд, Тарман Лојзе Слава, Трофенич-Гачник Марија, Вобич Карола Анчка, Загожен Јакоба Франо, Жагар-Шрај Зофија;

— за примерно залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Чернивец Рудолфа Вили, Ерце Франца Флорјан, Мерјасец Јанеза Јоже;

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Белиш Франца Иван, Блажић Винка Винко, Бришман Франца Винко, Чодерл Антона Херберт, Чук-Волчић Алојза Славица, Дежман Хелече Станислав, Ертл Франца Јоже, Годец Франца Векослав, Гошњак Михаела Иван, Хрнич Ивана Иван, Јежовник Лудвика Вили, Јордан Август Август, Калин Антона Алберт, Конц-Печник Игната Аница, Котник Алојза Алојз, Крех Ивана Иван, Криштоф Антонија Егидиј, Ласбабер-Стергар Роперта Штефка, Летич Јоже Јоже;

Маглица Ивана Славко, Михајл-Јеромел Ивана Франчишка, Млиншек Ловренца Јоже, Модрич Петера Андрија, Новак Ивана Стане, Ограјеншек Ангела Ангела, Парадиж-Говник Ивана Вида, Печолар Игнаца Игнац, Петерлич Карла Јоже, Петронијевић-Ханжековић Ивана Марија, Радер-Тоф Јожефа Ерика, Сагадин-Вогринец Антона Марија, Слатинек Јакоба Аница, Слемник Јоже Алберт, Стојко Јожефа Алојз, Шерод Франца Воанко, Шмон Антона Антон, Тратник Франца Франц,

Верчовник Франчишке Макс, Вилфан-Хорват Ивана Агита, Врхњак Франца Карел, Завршник Игнаца Франц, Зуодер Ивана Жан.

Бр. 126

14 септември 1973 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат:

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Милановић Димитрија Бранко;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Ђурић Гаврила Цвијан, Филиповић Јосипа Томо, Јанчикић Саве др Ненад, Куљанин Милоша Драгомир, Павичић Дане Никола, Перкановић Антонија Предраг, Сијерчић Хакије Енвер, Смирлбеговић-Пандур Омера Нура, Шифнер Виктор Нада, Зорановић Луке Петар;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Дефтердаровић Ибрахима Едиба, Куновац Симе Душан;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бибић Мује Халил, Брудар Јураја Хинко, Ченгић Бекта Есад, Ѓеранић Вукана Марко Емершић Томе Мирко, Хаџисејдић Сафета Едуард, Каравдић Авде Златан, Лукић-Бијелић Милана Драгојла, Пипић Касима Исмет, Сивац Дервиша Рифат, Тефтердарија-Дефтердаровић Ибрахима Ѓулсума;

— за особени заслуги на делото ширење на братството и единството меѓу нашите народи

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Биошић Петра Анто, Мештровић-Коштан Грге Мира;

— за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во издигањето на военостручно знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Барбарић Фране Илија, Чампара Алије Авдо, Истијановић Миљана Данило, Летич Гане Салим, Радош Андрије Ивица;

— за примерно залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Хаџић Мује Ајша, Пећар Ђуре Павица, Турудић Боже Иван;

— за примерно залагање и постигнати успеси во работата на општинародната одбрана

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Јашаревић Османа Иسمет.

Бр. 130
14 септември 1973 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
89. Правилник за измена и дополнење на Правилникот за содржината на одделни конта во Основниот контен план за организациите на здружениот труд — — —	145
90. Наредба за измена на Наредбата за височината на посебната давачка при увозот на одделни земјоделски и прехранбени производи — — — — —	145
91. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Kleine Zeitung“	145
92. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Kleine Zeitung“	145
93. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ — — — — —	146
94. Решение на југословенските стандарди од областа на испитувањето на силикати —	146
95. Решение за југословенските стандарди за громобрани — — — — —	146
96. Решение за југословенските стандарди за шински возила — — — — —	146
97. Решение на југословенските стандарди за изолатори за надземни водови — —	147
98. Решение за југословенските стандарди од областа на фотографијата и кинематографијата — — — — —	147
99. Решение за југословенскиот стандард за растителни производи — — — — —	147
100. Решение за југословенските стандарди за опремата на енергетските трансформатори	147
101. Решение за југословенските стандарди за производите од овошје и зеленчук	148
102. Решение за југословенските стандарди за примарни ќелии и батерии — — —	148
103. Решение за југословенските стандарди за цевки и фазонски парчиња од поливинилхлорид — — — — —	148
104. Решение за југословенските стандарди од областа на електрониката и телекомуникациите — — — — —	149
105. Решение за југословенските стандарди од областа на испитувањето на пигменти и на минерални растворувачи за бои	149
106. Одлука за условите за издавање одобренија на организациите на здружениот труд за држење девизи во странство —	150
107. Одлука за давање на Косовка банка, Приштина овластување за вршење работи на платниот промет и кредитни работи со странство — — — — —	150
108. Одлука за дополнење на Одлуката за височината на депозитот по странски финансиски и банкарски кредити и по странски депозити — — — — —	150
109. Одлука за дополнење на Одлуката за височината на депозитот при увозот на опрема од странство на кредит — —	151
110. Одлука за издвојување на дел од вкупните средства на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници за закрепнување на уживателите на пензии — — — — —	151
111. Одлука за издвојување на дел од вкупните средства на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници за решавање на станбените потреби на уживателите на пензии	151
112. Одлука за измена на Одлуката за надоместокот на патните, превозните и други трошоци на учесниците во работата на Собранието на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници и на неговите органи — — — — —	152
113. Општествен договор за начинот и условите на извозот на килими — — — —	152
114. Спогодба за промена на затечените цени за бакарни казани за бањи и нивни делови — — — — —	152
Одлука за оценување на законитоста на член 1 од Правилникот за измена на Методологијата за распределба на средствата за лични доходи на работниците на Царинарницата Дубровник — — — — —	153
Одлука за оцена на уставноста и законитоста на Одлуката за измени и дополненија на Правилникот за распределба на средствата за лични доходи на работниците на стручните служби на Заедницата на здравственото осигурување во Љубљана	153
Одлука за оцена на уставноста и законитоста на Правилникот за распределба на личните доходи на работниците на Основното училиште „17. новембар“ во Призрен — — — — —	154
Одлука за оцена на уставноста на одредбите на член 57 од Статутот на Претпријатието за патишта „Титово Ужице“ од Титово Ужице — — — — —	155
Одлука за оцена на законитоста на Одлуката на Собранието на град Белград за посебниот општински данок на промет на производи и услуги во прометот, на Одлуката на Собранието на општина Нови Сад за оданочување на производи и услуги со посебен данок и на Одлуката на Собранието на град Сараево за посебниот општински данок на промет на производи и услуги во прометот — — — — —	155
Одлука за оцена на уставноста на Одлуката на Сојузниот извршен совет за производите на чиј промет можат во 1973 година да се зголеμουваат односно да се воведуваат нови стапки на посебниот данок на промет на производи — — — — —	156
Одлука за оцена на законитоста на Одлуката на Собранието на општината Бели Манастир за посебниот општински данок на промет на производи и услуги — — —	157
Назначувања и разрешувања — — — — —	157
Одликувања — — — — —	158
Меѓународни договори — — — — —	17

Ослободено од основниот данок на промет врз основа на мислењето на Републичкиот секретаријат за култура на СР Србија бр. 413-55/72-03 од 15 август 1972 година

Издавач: Новинска установа Службен лист на СФРЈ, Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. факс 226.
— Директор и главен и одговорен уредник Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 —
Печати Београдски издавачко-графички завод, Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17